

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Дицигал Вижн Груп ГмбХ (Digital Vision Group GmbH), со седиште во Нојер Вол 10, 20354 Хамбург, Германија (Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Germany), доставено преку адвокат Методија Велков од адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден 14.12.2021 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Дицигал Вижн Груп ГмбХ (Digital Vision Group GmbH), со седиште во Нојер Вол 10, 20354 Хамбург, Германија (Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Germany) има намера да стекне индиректна единствена контрола врз дигитал солушнс ГмбХ (digital solutions GmbH), со седиште на Сеестрасе 46, 8598 Ботигхофен, Швајцарија (Seestrasse 46, 8598 Bottighofen, Switzerland), по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 26.11.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Дицигал Вижн Груп ГмбХ (Digital Vision Group GmbH), со седиште во Нојер Вол 10, 20354 Хамбург, Германија (Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Germany), со која Дицигал Вижн Груп ГмбХ Хамбург, Германија има намера да стекне индиректна единствена контрола врз дигитал солушнс ГмбХ (digital solutions GmbH), со седиште на Сеестрасе 46, 8598 Ботигхофен, Швајцарија (Seestrasse 46, 8598 Bottighofen, Switzerland) и индиректно врз неговото целосно зависно друштво Друштво за ИТ решенија и услуги Н47 ДООЕЛ Скопје, со седиште на Алжирска бр.31, Карпош, Скопје, Северна Македонија, по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

**Диџитал Вижн Груп ГмбХ** е холдинг друштво на својата корпоративна групација, чија цел е стекнување и управување со удели во други друштва и давање услуги на управување на таквите поврзани друштва. Диџитал Вижн Груп ГмбХ е составена од зависните друштва на Диџитал Вижн Груп кои обезбедуваат различни ИТ услуги, вклучувајќи развој на софтвер, cloud решенија и IoT (internet-of-things) решенија.

xxx<sup>1</sup> од уделите во Диџитал Вижн Груп ГмбХ моментално се во сопственост на АУКТУС V ГмбХ & Ко. КГ (AUCTUS V GmbH & Co. KG) и од друштва за соинвестирање поврзани со АУКТУС V:

xxx

Сите АУКТУС Фондови се припишуваат на АУКТУС Групата, која затоа има единствена контрола врз Диџитал Вижн Груп ГмбХ. АУКТУС V е еден од вкупно шесте приватни инвестициски фондови на АУКТУС Групата.

Деловната цел на АУКТУС Групата е поседување и управување, како и располагање со инвестиции во капитални учества.

Диџитал Вижн Груп ГмбХ нема зависни друштва во Република Северна Македонија.

**дигитал соулшнс ГмбХ** е холдинг друштво на Н47 групата, која обезбедува ИТ консалтинг, развој на софтвер, cloud услуги и услуги за дигитализација на процеси во Швајцарија,

дигитал соулшнс ГмбХ ги има следните зависни друштва кои се активни на пазарот на програмерски услуги:

- Н47 АГ Швајцарија (N47 AG), со регистрирано седиште во Цирих, кое обезбедува развој на софтвер и ИТ консултантски услуги на надворешни клиенти;
- Н47 ГмбХ Германија (N47 GmbH, со регистрирано седиште во Констанз, кое обезбедува услуги на развој на софтвер интрагрупно на Н47 АГ Швајцарија; и
- Друштво за ИТ решенија и услуги Н47 ДООЕЛ Скопје, со регистрирана адреса на ул. Алжирска бр. 31, Скопје, Република Северна Македонија.

Единствената активност на Н47 МК се развојни услуги како што е развој на софтвер, обезбедување квалитет и задачи на обезбедување поддршка на Н47 АГ Швајцарија. xxx

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став

---

<sup>1</sup> Податоците обележани со xxx се службена тајна

(1) точка 1 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
**Проф. Д-р Владимир Наумовски**